

Службен гласник

на општина Валандово

Број 6

19 април 2018 година, четврток



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

- 1. Решение** за објавување на Одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија 2
- 2. Одлука** за давање согласност за основање на регионална депонија 2
- 3. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК Победа Валандово 16 2
- 4. Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК Победа Валандово 16 2
- 5. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан-Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина 3
- 6. Одлука** за одобрување средства на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан-Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина 3
- 7. Решение** за објавување на Програмата за дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година 3
- 8. Програма** за дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година 4
- 9. Решение** за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција 4
- 10. Мислење** по барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција 4
- 11. Решение** за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за одобрување на учество на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓунареден ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Ариф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција .. 5

- 12. Мислење** по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за одобрување на учество на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓународен ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Ариф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција 5
- 13. Решение** за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за за прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 5
- 14. Мислење** по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/2 Градоначалник
9.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 80 став 12 од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 124/10, 9/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 39/16 и 63/16), член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 8 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 30, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина

Валандово, Советот на Општина Валандово на деветтата редовна седница, одржана на ден 18. 04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за основање на регионална депонија

Член 1

Со оваа Одлука, заради решавање на проблемот со управување со отпадот на територијата на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово дава согласност, Владата на Република Македонија да основа регионална депонија со комплетна инфраструктура за потребите на Југоисточниот плански регион.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/2 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК Победа Валандово 16

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК Победа Валандово 16, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/7 Градоначалник
19.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК ПОБЕДА
ВАЛАНДОВО 16

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на ЖФК ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 16, за реализација на програмски активности, се одобруваат средства во износ од 20.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од програма АО- Совет на општина, подставка 463190-останати трансфери до невладини организации, на сметка на ЖФК ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 16, бр. 210071349240146 депонент НЛБ Тутунска банка АД Скопје.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/7 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за за одобрување средства на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан – Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан – Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина, што Советот на Општина Валандово ја донесе на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/8 Градоначалник
19.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на

РМ” бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан – Екстрем с.Стојаково, Богданци за организирање на натпревар во параглајдинг дисциплина

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, на Клубот за Екстремни Спортски Пеликан – Екстрем с.Стојаково, Богданци му се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, за организирање на ранкинг натпревар, Валандово Опен-натпревар во параглајдинг дисциплина кој ќе се одржи на полетилиштата Татарли чука и Голаш.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Клуб за Екстремни Спортски КЕС Пеликан-Екстрем број 210069855210159 депонент НЛБ Тутунска Банка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/8 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на

деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/6
19.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за јавните патишта (“Сл. весник на РМ” бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) член 62 во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 12 и член 45, во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за дополнување на Годишната Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година

I

Делот III **I - ИНВЕСТИЦИОНА ГРАДБА** од Програмата за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2018 година, бр.08-32/9 од 13.03.2018 година, се дополнува со следниот текст:

“Валандово

5. Асфалтирање на споредни улици

За асфалтирање на споредни улици во Валандово ќе бидат наменети средства во износ од 2.027.543,00 денари.

Стручните служби во Одделението за урбанизам, врз основа на извршен увид, во висина на наменетите средства, ќе изготват предмер со пресметка за споредните улици кои ќе бидат опфатени во постапка за јавна набавка”.

II

Оваа Програма влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-4636 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово,

Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, што Советот на Општина Валандово го даде на деветтата редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/3 Градоначалник
19.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на деветтата редовна седница одржана на ден 18.04.2018 година расправаше по

Барањето поднесено од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за одобрување на учество на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, па врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 од Статутот на Општина Валандово, го даде следното

МИСЛЕЊЕ

1. Советот на Општина Валандово дава позитивно мислење да се прифати поканата за посета на 10 ученици и 5 наставници со Директорот од ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово и Подрачното училиште во Калково на „Меѓунареден ден на ученикот“, кој ќе се одржи од 19 до 24 април 2018 година, организиран од страна на збратименото

училиште ОУ „Џемал Дикер“, област Кадикој, град Истамбул и ОУ „Жишти Паша“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, доколку отсуството на учениците и наставниците не се одрази на редовното изведување на наставата и на надградбата на учениците.

Надлежните органи на училиштето, имајќи го во предвид мислењето на Советот, да ја оценат оправданоста и целисходноста на посетата и сообразно на тоа да постапат.

2. Мислењето ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/3 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за одобрување на учество на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓународен ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција

СЕ ОБЈАВУВА Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за одобрување на учество на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓународен ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, што Советот на Општина Валандово го даде на деветта редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-496/4 Градоначалник
19.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на деветтата редовна седница одржана на ден 18.04.2018 година расправаше по барањето поднесен од ООУ „Јосип Броз Тито“

Валандово, за одобрување на учество на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓународен ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, па врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 од Статутот на Општина Валандово, го даде следното

МИСЛЕЊЕ

1. Советот на Општина Валандово дава позитивно мислење да се прифати поканата за посета на 19 ученици и 8 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово и Подрачните училишта во Чалакли, Дедели и Башибос на „Меѓународен ден на ученикот“, организиран од страна на збратименото училиште ОУ „Мехмед Акиф Имам Хатит“, област Кадикој, град Истамбул, Република Турција, доколку отсуството на учениците и наставниците не се одрази на редовното изведување на наставата и на надградбата на учениците.

Надлежните органи на училиштето, имајќи го во предвид мислењето на Советот, да ја оценат оправданоста и целисходноста на посетата и сообразно на тоа да постапат.

2. Мислењето ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/4 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Мислењето по барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за прифаќање на поканата

од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го даде на деветта редовна седница, одржана на ден 18.04.2018 година.

Бр.09-493/5 Градоначалник
19.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на деветтата редовна седница одржана на ден 18.04.2018 година расправаше по Барањето поднесено од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за прифаќање на поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово па предлага на Советот на Општина Валандово на деветтата редовна седница која ќе се одржи на ден 18.04.2018 година, врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 од Статутот на Општина Валандово, го даде следното

М И С Л Е Њ Е

1. Советот на Општина Валандово дава позитивно мислење да се прифати поканата од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ од Александровац, Република Србија, за збратимување и учество на свеченост по повод Патрониот празник на училиштето кој ќе се одржи на 27 и 28 април 2018 година, на 15 ученика и 17 возрасни од ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово, доколку отсуството на учениците и наставниците не се одрази на редовното изведување на наставата и на надградбата на учениците.

Надлежните органи на училиштето, имајќи го во предвид мислењето на Советот, да ја оценат оправданоста и целисходноста на посетата и сообразно на тоа да постапат.

2. Мислењето ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-63/5 Совет на Општина Валандово
18.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

